

препораки

- ❖ Да се поттикне јавна дебата од страна на цивилното општество, со цел информирање на граѓаните, конкретно на жените за нивните права на наследство.
- ❖ Граѓанските здруженија во соработка со институционалните механизми за остварување на родова рамноправност да иницираат кампањи за подигање на свеста и за информирање за правата на жените за наследство.
- ❖ Централната и локалната власт да спроведуваат воспитни програми во кои посебно ќе бидат вклучени жените од руралните средини за и тие да можат да го остварат нивниот економски потенцијал и во соработка со банките во РМ да им овозможат на жените земање на поволни кредити за нивни почетни бизниси.
- ❖ Во многу општества жените се зајакнале со помош на финансиските механизми кои го принудуваат патријархалниот систем да се промени. Во овој контекст, со помали даноци, кога е сопственик жената, ќе биде добар пристап за привлекување на сејмството да го пренесе имотот кај жените и девојките.



Кон родова еднаквост преку **ИМОТ** и наследство



Додека во обичајното право позицијата на жената беше дискриминаторска од аспект на правото на наследство, актуелниот Закон за наследство на Република Македонија ја признава родовата рамноправност во наследството.

Оваа истражување е изработено во рамки на проектот “ЕКОНОМСКО ЗАЈАКНУВАЊЕ НА ЖЕНИТЕ ВО ПОЛОШКИОТ РЕГИОН ПРЕКУ ЗАСТАПУВАЊЕ И ПРОМОВИРАЊЕ НА НИВНИТЕ ИМОТНИ ПРАВА”, имплементиран од страна на Здружението Женски Форум Тетово, во рамки на програмата CIVICA Mobilitas.

CIVICA Mobilitas е проект на Швајцарската агенција за развој и соработка (SDC), кој го спроведуваат NIRAS од Данска, Македонскиот центар за меѓународна соработка (МЦМС) и Шведскиот институт за јавна администрација (SIPU)

Општа цел на проектот е да се придонесе кон економско зајакнување на жените во Полошкиот регион, а специфична цел е да се поттикне и придонесе кон остварувањето на имотните и наследните права на жените во Полошкиот регион.



Женски Форум

Кон родова еднаквост преку **ИМОТ** и наследство



Citizens for change!

Истражување

ИСТРАЖУВАЊЕ ЗА ПРАВОТО НА СОПСТВЕНОСТ И НАСЛЕДНОТО ПРАВО НА ЖЕНИТЕ ВО ПОЛОШКИОТ РЕГИОН

Примарна цел на истражувањето е идентификување на ставовите на анкетираниите жени и девојки во врска со користењето на правото на имот и наследство

Со истражувањето анкетирани се **300** жени, над 18 годишна возраст од Полошкиот регион.

Етничка припадност


Со ова истражување опфатени се сите етницитети и тоа:

48 % од албанска етничка припадност,
31,3 % од македонска етничка припадност,
7,3 % од турска етничка припадност,
2,3 % од ромска етничка припадност,
2 % од српската заедница,
8,7% се определиле како останати

Населено место

69 % од анкетираниите девојки и жени, живеат во рурални средини, а 31 % во урбани средини.

Брачна состојба



Населено место

69 % од анкетираниите девојки и жени, живеат во рурални средини, а 31 % во урбани средини

Статус на вработеност



резултати

Наследството според населеното место

Има разлика во третирањето на правото на наследство помеѓу руралните и урбаните населби што може да биде показател за пофокусирани интервенции во руралните населби во иднина. Во руралните населени места само 9% од анкетираниите жени зеле наследство, кај урбаните населени места овој процент е очигледно повисок (21%)


Причини зошто не е земено наследство



Жените во Полошкиот регион немаат пристап до економските ресурси во семејниот круг. Традицијата и обичаите во врска со наследството ги дискриминираат девојките и жените во Полошкиот регион и со тоа делуваат на нивната економска сила и социјалниот статус во заедницата


Жените се свесни и заплашени за последиците на кои ќе најдат ако тие бараат остварување на нивното право за имотно наследство. Тие не се подготвени да бараат почитување на ова законско право бидејќи е спротивно со традиционалните вредности и од стравот за нарушување на односите помеѓу членовите на семејството.

Кој ќе го наследи имотот



резултати

Во само 13% од семејствата опфатени во анкетата, сопственоста е регистрирана на име на жената и 7,7% од анкетираниите жени изјавиле дека поседуваат заеднички имот. 68,7% од анкетираниите изјавиле дека нивната сопственост е регистрирана на име на сопругот, односно на таткото.



Треба да се истакне дека оваа состојба е последица на тоа што жената и во својата моминска фамилија, но и после мажењето нема пристап до сопственост или пристап до друго материјално добро како основа за нејзино економско зајакнување.

Истражувањето покажува дека еден значаен инструмент за зајакнување на положбата на жената е образованието. Истражувањето се осврнува на односите помеѓу образовното ниво на анкетираниите и остварувањето на правото на имотното наследство.

Ставови за наследството



Што се однесува на образованието на анкетираниите жени може да се заклучи дека нивото на образование е во директна корелација со пристапот до наследството. Со други зборови, кај анкетираниите жени со високо образование повисок е процентот на жени кои го користеле правото на наследство.